

KIA FORTE



Достапни се и првите фотографии и детали за новата Kia, со ново име Forte, која всушност е наследник на Cerato. Овој автомобил повеќе е наменет за источноевропскиот пазар, најмногу поради седан концепцијата. Засега е познато дека



ќе се нудат два мотора со иста зафатнина од 1,6 литри - едниот бензинец со 124 кс, а другиот дизел до 128 кс. Бензинецот ќе троши 7,1 литар на 100 км, додека дизелот 1 литар помалку за исто растојание. Најверојатно ќе се користи платформата на See'd, со мултилинк оска во задниот дел која, покрај поголемата удобност, овозможува и подобра стабилност. Класата во која Forte ќе ја води главната битка ја сочинуваат модели како VW Jetta, Toyota Corolla, Honda Civic Sedan, Mazda 3 Sedan, Opel Astra Sedan итн. Сигурно е дека Forte ќе биде повртен од сите овие модели, што е добра најава за нашите купувачи.

RENAULT SPORT TWINGO 133

"Renault" и официјално ја претстави продукциската спортска верзија на Twingo, во која ќе се вградува 1,6 литарски бензинец со 133 кс. Моделот ќе почне да се продава во септември, по цена од околу 16.000 евра. Жешкиот модел во гамата на Twingo ќе се разликува од своите посмирени браќа по различните браници, задниот спојлер, спуштеното подвозје, како и големите 17-инчни бандажи. Моторот кој ќе се вградува во автомобилот има зафатнина од 1,6 литри и развива 133 кс при 6.750 врт/мин и 160 Nm при 4.400 врт/мин, податоци кои јасно ја покажуваат природата на моторот - високи вртежи. Внатрешноста ќе добие сè што е потребно за еден спортски модел - алуминиумски педали, кожен управувач и менувач, седишта со поголема странична поддршка, но и луксузна опрема - целосна електроника, клима уред итн.



ФЛЕШ ВЕСТИ

"NISSAN" ПРОГЛАСЕН ЗА НАЈОДГОВОРЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА АВТОМОБИЛИ

"Newsweek" во своето глобално издание за истражување и рангирање на корпорациите и нивното работење, го вброја "Nissan" како водечки производител на автомобили, пред "Toyota" која се наоѓа на второто место, на подрачјето на корпоративната одговорност (CSR) во конкуренција на 500 светски корпорации.

TOYOTA PRIUS SO СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

Третата генерација на најпродаваниот хибриден автомобил на светот, Toyota Prius, ќе биде претставена на Салонот во Детроит во јануари 2009 година и ќе носи соларни панели на кровот. Иако светската премиера ќе се одржи во јануари, сепак се очекува првите примероци да бидат во продажните салони дури во април. Според информациите кои доаѓаат од одделот на "Toyota", кој се наоѓа во Јужна Кореја, третата генерација на Prius ќе претрпи незначителни измени во однос на сегашниот модел.

SKY 102,5
radio